



Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден **06.11.2017** година распишува:

О Г Л А С МЕНАџЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

- Минимум 2 години работно искуство во финансиска институција во областа за Управување со ризик;
- Високо образование - завршен Економски факултет Смер: Сметководство и ревизија, Финансиски менаџмент или Осигурување;
- Познавање на финансиското работење;
- Одлични аналитички способности;
- Одлични комуникациски, организациски и интерперсонални вештини;
- Задолжително познавање на англиски јазик;
- Познавање на работа во Microsoft Office;
- Способност за работа во тим и исполнување на задачи со кратки рокови;
- Дозвола за управување на моторно возило од Б категорија.

УСЛОВИ:

- Избраните кандидати ќе работат со полно работно време - неделното работно време е 40 часа;
- Континуирано посетување на обуки;
- Можност за напредување и одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

биографија (CV) и мотивационо писмо.



Изборот на кандидати ќе се врши во 3 прелиминарни интервјуа.

Ве охрабруваме да ни испратите Ваша биографија и писмо во кое ќе ја наведете причината која Ве поттикна да аплицирате за оваа позиција, **најдоцна до 15.11.2017 година** на адреса: Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на е-mail адреса: s.merdzanovska@cro.mk, со назнака: Пријава за вработување – Менаџер за управување со ризици.

Сите апликации за вработување ќе бидат третираны како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете Вашата согласност.

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обртиме за да Ве повикаме на разговор.

